

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.  
ОБЈЕКТ - ГА 08

**GA**  
GOLDEN ART  
18-900  
CALL CENTER  
info@goldenart.mk

ДОМУВАЊЕ ВО СТАНЕБНА ЗГРАДА  
УЛ. МЕТОДИЈА ШАТОРОВ ШАРЛО БР. 17  
АЕРОДРОМ, СКОПЈЕ





## ЗА НАС

СЛЕДЕЈЌИ ЈА ФАМИЛИЈАРНАТА ТРАДИЦИЈА ПОГОЛЕМА ОД 35 ГОДИНИ КОМПАНИЈАТА ГОЛДЕН АРТ ГО ПРОДОЛЖУВА ГЕНЕРАЦИСКИ СТЕКНАТОТО И ПРОВЕРЕНО ИСКУСТВО ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО. СО НЕЈЗИНОТО ОСНОВАЊЕ ВО 2005 ГОДИНА, СЕ НАДОГРАДУВА СЕМЕЈНИОТ ЗАНАЕТ, СЕ ЗАЦВРСТУВА НЕГОВИТЕ КОРЕНИ СЕ ВОСПОСТАВУВА НОВ СТАНДАРД “ГРАДЕЊЕ ПО СИСТЕМ”, СО ШТО ГОЛДЕН АРТ СТАНУВА ЕДИНСТВЕНА ГРАДЕЖНА КОМПАНИЈА КОЈА ВО ВИСОКОГРАДБАТА ПРИМЕНУВА СИСТЕМ. ТРАНСПАРЕНТНАТА КОМУНИКАЦИЈА СО КЛИЕНТИТЕ, И ПОЧИТУВАЊЕТО НА РОКОВИТЕ Е ОСНОВНАТА РАБОТНА ВРЕДНОСТ И ТЕМЕЛ НА СИТЕ АКТИВНОСТИ.











ПРОФЕСИОНАЛНАТА ТИМСКА РАБОТА И КВАЛИФИКУВАНИ ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И КОРИСТЕЊЕТО НА СОПСТВЕНА МЕХАНИЗАЦИЈА СЕ ЕЛЕМЕНТИ КОИ ГО СОЗДАВААТ КВАЛИТЕТОТ. ШИРОКИОТ СПЕКТАР НА АКТИВНОСТИ ПОЧНУВАЌИ ОД ПОТРЕБНАТА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ПРЕКУ ИЗВЕДБА НА НАЈСЛОЖЕНИТЕ ОБЈЕКТИ, ДО ПРЕДАВАЊЕТО НА КЛУЧЕВИТЕ НА СТАНАРИТЕ, ГО ФИНАЛИЗИРА ПРОЦЕСОТ НА ИЗГРАДБА НА ДОВЕРБА И КВАЛИТЕТ. ОД ВИЗИЈА ДО ГОТОВ ОБЈЕКТ Е УШТЕ ЕДНА ПРЕДНОСТ НА “ ГОЛДЕН АРТ ”. ДОМ.НЕ САМО СТАН, Е ДОВОЛЕН ДОКАЗ ЗА КВАЛИТЕТОТ.




## ДОМ. НЕ САМО СТАН.

СЕКОЈА ЛОКАЦИЈА ЗАДАВА ПОСЕБНА ЗАДАЧА, КОЈА СЕ РЕАЛИЗИРА ПРЕКУ ВНИМАТЕЛНО ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ. ГРАДЕЊЕТО ПО СИСТЕМ Е НАЈГОЛЕМАТА ПРИДОБИВКА КОЈА ВИ ЈА НУДИ “ ГОЛДЕН АРТ ”. ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕТО НА СЕКОЈА АЛКА ОД ТОЈ СИСТЕМ ГО ИЗДИГНУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАЈВИСОКО НИВО И ГО ПРОДОЛЖУВА ВЕКОТ НА СТАНБЕНИОТ ОБЈЕКТ. МИСИЈАТА НА “ ГОЛДЕН АРТ ” Е ДА СОЗДАВА ДОМОВИ, ПРИ ШТО СЕКОЈ ИЗГРАДЕН КВАДРАТЕН МЕТАР ДА БИДЕ НА ЗАДОВОЛСТВО НА СТАНАРИТЕ. ПРИ СОЗДАВАЊЕТО НА СТАНБЕНИТЕ ОБЈЕКТИ ЗАД КОИСЕ ПОТПИШУВА “ ГОЛДЕН АРТ ”, СЕ СТАВА ПОСЕБЕН АКЦЕНТ НА КОМФОРТОТ И БЕЗБЕДНОСТА. ПРЕКУ ВГРАДУВАЊЕТО НА СИГУРНОСНИ ВЛЕЗНИ ВРАТИ ОБЕЗБЕДЕНА Е МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ НА СТАНАРИТЕ. ОБЈЕКТОТПРЕДВИДУВА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЕЊЕ. ПРЕКУ СПРОВЕДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ СМЕТКИТЕ НА СТАНАРИТЕ СЕ 5-6 ПАТИ ПОМАЛИ ВО ОДНОС НА ОБЈЕКТИТЕ ВО КОИ НЕ СЕ ГРАДИ ПО СИСТЕМ СО ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ. ЕКСПЛОАТАЦИЈАТА ОД ПРИДОБИВКИТЕ ОД СОВРЕМЕНИОТ НАЧИН НА ЖИВЕЕЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ СО СВЕТОТ, ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ И ТВ, ИМ Е ОВОЗМОЖЕНА НА СТАНАРИТЕ СО ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ УШТЕ ПРИ ГРАДЕЊЕТО НА ОБЈЕКТОТ. ВГРАДЕНИОТ ЛИФТ ПОКРАЈ ЕКСКЛУЗИВНИОТ ДИЗАЈН, СО СВОЈОТ КАПАЦИТЕТ И БРЗИНА ОВОЗМОЖУВА ЛЕСЕН ПРИСТАП ДО СЕКОЈ ДОМ. АТРАКТИВНАТА ЛОКАЦИЈА Е ОПЛЕМЕНЕТА СО ХОРТИКУЛТУРНО И ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА НА ЗГРАДАТА. ОБЈЕКТОТ НА СТАНАРИТЕ ИМ ВОЗМОЖУВА ЛЕСЕН И БРЗ ПРИСТАП ДО ПОДЗЕМНИОТ ПАРКИНГ ПРОСТОР. “ ГОЛДЕН АРТ ” НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ ИМ НУДИ И МОЖНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ, ТЕХНИЧКО ОДРЖУВАЊЕ И ХИГИЕНА НА ЗГРАДАТА. СЕКОЈ СТАН КОЈ КЛИЕНТИТЕ ЌЕ ГО ИЗБЕРАТ ЗА СВОЈ ДОМ, Е ПОД ГАРАНЦИЈА.



-  **35 ГОДИНИ ИСКУСТВО**
-  **ИЗГРАДЕНИ 65 ОБЈЕКТИ**  
**300 000 м2 СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР**
-  **СТРУЧЕН И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН КАДАР**
-  **СОПСТВЕНА МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА**
-  **ЦВРСТИ ПАРТНЕРСТВА СО ДОБАВУВАЧИ**
-  **СЕРТИФИЦИРАНИ МАТЕРИЈАЛИ ОД**  
**ЕВРОПСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ**
-  **ТЕМЕЛ НА ВИСОКО КВАЛИТЕТНА ГРАДБА**
-  **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ А КЛАСА**
-  **АТРАКТИВНИ ЛОКАЦИИ**
-  **РАБОТЕЊЕ СПОРЕД ИСО СТАНДАРДИ**  
**ISO 9001:2015**  
**УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ**  
**ISO 14001:2015**  
**УПРАВУВАЊЕ СО ЖИВОТНА СРЕДИНА**  
**OHSAS 18001:2007**  
**УПРАВУВАЊЕ СО ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ**  
**EN ISO 50001:2011**  
**УПРАВУВАЊЕ СО ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ**









## ЧИСТА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ВО СЕКОЈ ОБЈЕКТ

КВАЛИТЕТОТ НА ВОДАТА СЕ ОДРЕДУВА  
ВО ПОСЛЕДНИТЕ МЕТРИ ОД ЦЕВКАТА

### РАУТИТАН

СИСТЕМ ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА НА ИДНИНАТА  
**ОТПОРНА НА НАГРИЗУВАЊЕ.**

НА СЕКАКОВ КВАЛИТЕТ НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

### ТЕХНИКА НА ПОВРЗУВАЊЕ СО ПОДВИЖНИ НАВЛАКИ

ОД ДОВЕРБА, СИГУРНА, ЕФИКАСНА И УНИВЕРЗАЛНА

### НИЕ ДОКАЖУВАМЕ КВАЛИТЕТ

ТЕСТИРАНИ ЗА ГОЛЕМИ ОЧЕКУВАЊА

### ГОЛЕМА ОТПОРНОСТ НА МЕХАНИЧКИ УДАРИ

50 ГОДИШНО ИСКУСТВО

### ДОБРО ПАРТНЕРСТВО Е СОСТАВЕН ДЕЛ

### ОД НАШИОТ СИСТЕМ

ВЕРУВАЈТЕ ВО КОМПЛЕТНА ПОДДРШКА И СЕОПФАТЕН СЕРВИС.

### АВТОРИЗИРАНИ ПАРТНЕРИ




# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 1

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**



## СТАН БР. 1

1 ВЛАЗЕН ХОДИК	4.30M <sup>2</sup>	6 СПАЛНА СОБА	11.10M <sup>2</sup>
2 ГОСТИНСКО ВЦ	2.50M <sup>2</sup>	7 СПАЛНА СОБА	8.10M <sup>2</sup>
3 КУЉНА	4.30M <sup>2</sup>	8 БАЊА	3.70M <sup>2</sup>
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРИЕЗАРИЈА	22.50M <sup>2</sup>	9 ХОДИК	3.80M <sup>2</sup>
5 СПАЛНА СОБА	9.10M <sup>2</sup>	10 ТЕРАСА	2.60M <sup>2</sup>
ВКУПНО 72 м2			

**72M<sup>2</sup>**





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 2

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

**ДОМ. Не само СТАН.**





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1


ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 2

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



СТАН БР: 2

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	4.50M2	5 СПАЛНА СОБА	9.50M2
2 БАЊА	4.30M2	6 СПАЛНА СОБА	9.10M2
3 КУЉА	5.20M2	7 ТЕРАСА	2.60M2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	21.80M2		
ВКУПНО	57 M2		

57M2





**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**

**REHAU**  
Unlimited Polymer Solutions



До  
**76%\***  
заштеда на енергија  
СОГЕНЕО

**REHAU**  
QUALITY






ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 3

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
ДОМ. Не само СТАН.



СТАН БР: 3

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	1.90М2	4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	17.00М2
2 БАЊА	3.40М2	5 СПАЛНА СОБА	9.70М2
3 КУЈНА	3.30М2	6 ТЕРАСА	2.70М2
ВКУПНО 38 М2			

38М2





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 4

**GOLDEN ART**<sup>®</sup>  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2016



MAKEDONIAN  
QUALITY  
2016



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2016



MAKEDONIAN  
QUALITY  
2016



ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1


ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 4

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



СТАН БР: 4

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	5.50M2	4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	13.90M2
2 БАЊА	3.90M2	5 СПАЛНА СОБА	10.90M2
3 КУЈИНА	3.60M2	6 ТЕРАСА	3.20M2
ВКУПНО	41 M2		

41M2





ОБЈЕКТ ГА 08

ВАЗ 1

ПРИЕМЛЕ

СТАН БР. 5

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

**ДОМ. Не само СТАН.**






# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 5

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**



## СТАН БР: 5

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	6.20M2	4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	16.50M2
2 БАЊА	3.80M2	5 СПАЛНА СОБА	8.00M2
3 КУЈНА	5.70M2	6 ТЕРАСА	3.20M2
ВКУПНО 43.40 M2			

**43.40M2**





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 6

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 6

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



**СТАН БР: 6**

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	4.50M2	4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРЕБЗАРИЈА	17.60M2
2 БАЊА	5.00M2	5 СПАЛНА СОБА	8.50M2
3 КУЈНА	3.40M2	6 ТЕРАСА	3.00M2
ВКУПНО 42 M2			

42M2






## **NEXE TERMO BLOK**

### **ШТЕДИ ЕНЕРГИЈА И ПАРИ**

- \* Брза и економична градба
- \* Подобра звучна и топлинска изолација
- \* Одлични паропропусни својства
- \* Противпожарна отпорност







# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 7,13,19,25,31,37,43,49,55

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**



## СТАН БР: 7


1 ВХОДЕН ХОДНИК	4.30M2	6 СПАЛНА СОБА	11.10M2
2 ГОСТИНСКО ВЦ	2.30M2	7 СПАЛНА СОБА	8.10M2
3 КУЈНА	4.30M2	8 БАЊА	3.70M2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	22.50M2	9 ХОДНИК	3.80M2
5 СПАЛНА СОБА	9.10M2	10 ТЕРАСА	2.60M2
ВКУПНО	72 M2		

**72M2**





## “БЕЛА КАДА” СИСТЕМ ЗА ИЗВЕДБА НА БЕТОНСКИ ОБЈЕКТИ



ГРАДЕЊЕ НА ОБЈЕКТИ ПО СИСТЕМ “БЕЛА КАДА”  
ЗНАЧИ ГРАДЕЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ БЕТОНСКИ  
КОНСТРУКЦИИ ВО ОБЛИК НА КАДА,  
КАДЕ НАДВОРЕШНИТЕ СИДОВИ И  
ПОДНАТА ПЛОЧА СЕ ИЗРАБОТЕНИ  
ОД ВОДОНЕПРОПУСЕН БЕТОН



ПРЕДНОСТИ НА “БЕЛА КАДА”

ПОКРАЈ ФУНКЦИЈАТА НА НОСИВОСТ  
БЕТОНОТ ЈА ПРЕВЗЕМА И ФУНКЦИЈАТА  
НА ДИХТУВАЊЕ НА КОНСТРУКЦИЈАТА



СКРАТЕНО ВРЕМЕ НА ИЗВЕДБА  
И РЕЛАТИВНА НЕЗАВИСНОСТ  
ОД ВРЕМЕНСКИТЕ УСЛОВИ

ЕДНОСТАВНО ПРОНАОѓАЊЕ НА ГРЕШКИ  
ВО СЛУЧАЈ НА ПРОПУШТАЊЕ НА ВОДА  
И ЕДНОСТАВНА САНАЦИЈА






# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 8,14,20,26,32,38,44,50,56

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**



## СТАН БР: 8

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	4.50M2	5 СПАЛНА СОБА	9.50M2
2 БАЊА	4.30M2	6 СПАЛНА СОБА	9.10M2
3 КУЉНА	5.20M2	7 ТЕРАСА	2.60M2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	21.60M2		
ВКУПНО	57 M2		

**57M2**





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 9,15,21,27,33,39,45,51,57

**GOLDEN ART®**

CONSTRUCTION COMPANY

**ДОМ. Не само СТАН.**



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2014



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2015





# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1


1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 9,15,21,27,33,39,45,51,57

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



**38M2**

СТАН БР: 9			
1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	1.90M2	4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	17.00M2
2 БАЊА	3.40M2	5 СПАЛНА СОБА	9.70M2
3 КУЈНА	3.30M2	6 ТЕРАСА	2.70M2
ВКУПНО 38 M2			





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 10,16,22,28,34,40,46,52,58

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

**ДОМ. Не само СТАН.**



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2010



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2015





# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1


1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 10,16,22,28,34,40,46,52,58

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



## СТАН БР: 10

1 ВЛАЗЕН ХОДНИК	2.40M2	6 СПАЛНА СОБА	9.80M2
2 ПОСТИНСКО ВЦ	2.20M2	7 БАЊА	2.60M2
3 КУЈНА	4.30M2	8 ХОДНИК	4.00M2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	15.60M2	9 ТЕРАСА	3.00M2
5 СПАЛНА СОБА	8.10M2		
ВКУПНО	52 M2		

52M2





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 11,17,23,29,35,41,47,53,59

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

**ДОМ. Не само СТАН.**



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2016



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2016







# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛАЗ 1

1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 11,17,23,29,35,41,47,53,59

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
ДОМ. Не само СТАН.



46M2

СТАН БР: 11			
1 ВЛАЗЕН ХОАНИК	3.80M2	4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРИЕЗАРИЈА	21.00M2
2 БАЊА	3.40M2	5 СПАЛНА СОБА	9.40M2
3 КУЉНА	3.20M2	6 ТЕРАСА	3.20M2
ВКУПНО 46 M2			







### ЦЕМЕНТНИ ПРОИЗВОДИ

Цементот е суровински материјал за производство на бетон и други градежни материјали за различна примена

### ГОТОВ БЕТОН

Готовиот бетон е повеќенаменски производ кој се добива со мешање цемент и фин агрегат, груб агрегат вода и одредена количина адитиви



# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1


1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



## СТАН БР: 12

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	4.00M2	5 СПАЛНА СОБА	8.10M2
2 БАЊА	3.90M2	6 СПАЛНА СОБА	10.50M2
3 КУЉНА	3.60M2	7 ХОДНИК	4.60M2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРЕПЗАРИЈА	17.50M2	8 ТЕРАСА	2.80M2
ВКУПНО	55 M2		

55M2





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛАЗ 1

ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 61

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

**ДОМ. Не само СТАН.**



НАЦИОНАЛЕН  
КОНКУРС  
2014



НАЦИОНАЛЕН  
КОНКУРС  
2014



НАЦИОНАЛЕН  
КОНКУРС  
2018





НАЦИОНАЛЕН  
КОНКУРС  
2018



СТАН БР. 61

CONSTRUCTION COMPANY

**ДОМ. Не само СТАН.**



СТАН БР: 61			
1 ВЛАСЕН ХОДНИК	4.30м2	6 СПАЛНА СОБА	11.10м2
2 ГОСТИНСКО ВЦ	2.50м2	7 СПАЛНА СОБА	8.10м2
3 КУЉНА	4.30м2	8 БАЊА	3.70м2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	22.50м2	9 ХОДНИК	3.60м2
5 СПАЛНА СОБА	9.10м2	10 ТЕРАСА	2.60м2
ВКУПНО 72 м2			

72M2







**КЕМА ПРОИЗВОДИ**

**ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ  
МАСИ ЗА ФУГИРАЊЕ И ДИХТУВАЊЕ  
ВОДОНЕПРОПУСЛИВИ МАСИ  
ТРАКИ ЗА ДИХТУВАЊЕ  
ВРЗИВНИ СРЕДСТВА  
ИНДУСТРИСКИ ПОДОВИ**



# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1


ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 62

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



## СТАН БР: 62

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	4.50M2	5 СПАЛНА СОБА	9.50M2
2 БАЊА	4.30M2	6 СПАЛНА СОБА	9.10M2
3 КУЉНА	5.20M2	7 ТЕРАСА	2.60M2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	21.60M2		
ВКУПНО	57 M2		

57M2






Одговорен за мирот и  
здравјето во Вашиот нов дом



Сидна облога со Кнауф  
Дијамант, 2 x 12,5mm, за  
совршен мир и  
изолираност од соседите



Противпожарност



Звучна изолација



Отпорност на удар



Отпорност на влага



Флексибилност




# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 63

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**



**38M2**

СТАН БР: 63			
1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	1.90M2	4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	17.00M2
2 БАЊА	3.40M2	5 СПАЛНА СОБА	9.70M2
3 КУЉНА	9.90M2	6 ТЕРАСА	2.70M2
ВКУПНО 38 M2			





**Baumit Pro**  
фасаден топлински систем

**ИЗБОР ЗА СЕКОЈА  
ПОДЛОГА**

Pro Mineral ili  
Pro EPS-F



- Долготрајна, сигурна и екстремно отпорна
- Оригинален Baumit систем од највисок квалитет
- Здрав животен простор, топли ѕидови и угодна клима



**ИДЕИ НА ИДИНИНАТА**



**Baumit Pro топлински фасаден систем**



**Систем со камена  
волна или стиропор**



Baumit Pro топлински фасаден систем  
Избор за секоја подлога

Испитан фасаден систем во две варијанти:  
■ PRO EPS-F - фасаден стиропор  
■ PRO Mineral - камена волна.

Применлив на сите носиви подлоги, обезбедува  
трајна изолација и заштита!

Baumit Pro е проверен во пракса и изведен од  
висококвалитетни полимерни цементни лепила.

1. Лепило
2. Изолациона плоча
3. Типан
4. Арматурен слој
5. Стаклина мрежа
6. Подлога
7. Финален слој

Baumit ProContact  
Bijela EPS-F plus ploča ili ploča od mineralne vune  
Baumit H1 ECO  
Baumit ProContact  
Baumit openTex  
Baumit UniPrimer  
Baumit GranoporTop (za Pro EPS-F sustav)  
Baumit SilikatTop (za Pro Mineral sustav)



# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1


ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 64

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



## СТАН БР: 64

1 ВХОДЕН ХОДНИК	2.40M2	6 СПАЛНА СОБА	9.80M2
2 ГОСТИНСКО ВЦ	2.20M2	7 БАЊА	2.60M2
3 КУЉНА	4.30M2	8 ХОДНИК	4.00M2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	15.60M2	9 ТЕРАСА	3.00M2
5 СПАЛНА СОБА	8.10M2		
ВКУПНО	52 M2		

52M2





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 65

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

**ДОМ. Не само СТАН.**



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2010



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2018






# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 65

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**



## СТАН БР. 65

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	5.80M <sup>2</sup>	4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	21.00M <sup>2</sup>
2 БАЊА	3.40M <sup>2</sup>	5 СПАЛНА СОБА	9.40M <sup>2</sup>
3 КУЉНА	9.20M <sup>2</sup>	6 ТЕРАСА	3.20M <sup>2</sup>
ВКУПНО	46 M <sup>2</sup>		

46M<sup>2</sup>





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1

ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 66

**GOLDEN ART®**

CONSTRUCTION COMPANY

**ДОМ. Не само СТАН.**



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2016



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2015





# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 1


ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 66

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



## СТАН БР: 66

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	4.00M2	5 СПАЛНА СОБА	8.10M2
2 БАЊА	3.90M2	6 СПАЛНА СОБА	10.50M2
3 КУЉНА	3.60M2	7 ХОДНИК	4.60M2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	17.50M2	8 ТЕРАСА	2.80M2
ВКУПНО 55 M2			

55M2










ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2

ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 1

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
ДОМ. Не само СТАН.



СТАН БР: 1

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	4.50M2	4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	17.60M2
2 БАЊА	5.00M2	5 СПАЛНА СОБА	8.50M2
3 КУЉНА	9.40M2	6 ТЕРАСА	3.00M2
ВКУПНО 42 M2			

42M2





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2

ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 2

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**






ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2

ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 2

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
ДОМ. Не само СТАН.



42M2

СТАН БР: 2			
1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	6.90M2	4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	13.90M2
2 БАЊА	3.90M2	5 СПАЛНА СОБА	10.90M2
3 КУЉНА	3.60M2	6 ТЕРАСА	3.20M2
ВКУПНО 42 M2			





ОБЈЕКТ ГА 08

БЛЕЗ 2

ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 3

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2016



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2015





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2


ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 3

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



СТАН БР: 3

1 ВЛЕЗЕН ХОДИК	1.90М2	4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	17.00М2
2 БАЊА	3.40М2	5 СПАЛНА СОБА	9.70М2
3 КУЈНА	3.30М2	6 ТЕРАСА	2.70М2
ВКУПНО 38 М2			

38М2









ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2


ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 4

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



СТАН БР: 4

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	4.50M2	5 СПАЛНА СОБА	9.30M2
2 БАЊА	4.30M2	6 СПАЛНА СОБА	9.10M2
3 КУЉНА	5.20M2	7 ТЕРАСА	2.60M2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	21.80M2		
ВКУПНО	57 M2		

57M2










# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2

ПРИЗЕМЈЕ

СТАН БР. 5

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**



## СТАН БР: 5


1 ВХОДЕН ХОДНИК	4.30M2	6 СПАЛНА СОБА	11.10M2
2 ГОСТИНСКО ВЦ	2.30M2	7 СПАЛНА СОБА	8.10M2
3 КУЈИНА	4.30M2	8 БАЊА	3.70M2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	22.50M2	9 ХОДНИК	3.80M2
5 СПАЛНА СОБА	9.10M2	10 ТЕРАСА	2.60M2
ВКУПНО	72 M2		

72M2





**GOLDEN ART<sup>®</sup>**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2


1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 6,11,16,21,26,31,36,41,46

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



СТАН БР: 6

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	7.20м2	5 СПАЛНА СОБА	8.60м2
2 ГОСТИНСКО ВЦ	2.00м2	6 СПАЛНА СОБА	13.30м2
3 КУЈНА	3.60м2	7 БАЊА	3.80м2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	17.70м2	8 ТЕРАСА	2.80м2
ВКУПНО 59 м2			

59M2









# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2


1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 7,12,17,22,27,32,37,42,47

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



## СТАН БР: 7

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	2.40М2	6 СПАЛНА СОБА	9.80М2
2 ГОСТИНСКО ВЦ	2.20М2	7 БАЊА	2.60М2
3 КУЈНА	4.30М2	8 ХОДНИК	4.00М2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	15.60М2	9 ТЕРАСА	3.00М2
5 СПАЛНА СОБА	8.10М2		
ВКУПНО	52 м2		

52М2





ОБЈЕКТ ГА 08

БЛЕЗ 2

1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 8,13,18,23,28,33,38,43,48

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2016



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2016





# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2


1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48

**GOLDEN ART®**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



СТАН БР: 8

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	1.90М2	4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	17.00М2
2 БАЊА	3.40М2	5 СПАЛНА СОБА	9.70М2
3 КУЉНА	3.30М2	6 ТЕРАСА	2.70М2
ВКУПНО 38 М2			

38М2









ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2


1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



СТАН БР: 9

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	4.50M2	5 СПАЛНА СОБА	9.50M2
2 БАЊА	4.30M2	6 СПАЛНА СОБА	9.10M2
3 КУЉНА	5.20M2	7 ТЕРАСА	2.60M2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	21.80M2		
ВКУПНО	57 M2		

57M2





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2

1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 10,15,20,25,30,35,40,45,50

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**







ОБЈЕКТ ГА 08

БЛЕЗ 2

1 КАТ - 9 КАТ

СТАН БР. 10,15,20,25,30,35,40,45,50

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
ДОМ. Не само СТАН.



СТАН БР: 10

1 ВХОДЕН ХОДНИК	4.30М2	6 СПАЛНА СОБА	11.10М2
2 ГОСТИНСКО ВЦ	2.30М2	7 СПАЛНА СОБА	8.10М2
3 КУЈИНА	4.30М2	8 БАЊА	3.70М2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	22.50М2	9 ХОДНИК	3.80М2
5 СПАЛНА СОБА	9.10М2	10 ТЕРАСА	2.60М2
ВКУПНО	72 М2		

72М2





ОБЈЕКТ ГА 08

БЛЕЗ 2

ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 51

**GOLDEN ART®**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2016



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2016





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2


ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 51

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



**СТАН БР: 51**

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	7.20м2	5 СПАЛНА СОБА	8.60м2
2 ГОСТИНСКО ВЦ	2.00м2	6 СПАЛНА СОБА	13.30м2
3 КУХИНА	3.60м2	7 БАЊА	3.80м2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	17.70м2	8 ТЕРАСА	2.80м2
ВКУПНО 59 м2			

**59M2**





**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**

**FIRAT**





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2


ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 52

**GOLDEN ART**

CONSTRUCTION COMPANY

ДОМ. Не само СТАН.



СТАН БР: 52			
1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	2.40M2	6 СПАЛНА СОБА	9.80M2
2 ГОСТИНСКО ВЦ	2.20M2	7 БАЊА	2.60M2
3 КУЉА	4.30M2	8 ХОДНИК	4.00M2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРИТЕРАСА	15.60M2	9 ТЕРАСА	3.00M2
5 СПАЛНА СОБА	8.10M2		
ВКУПНО	52 M2		

52M2







**ШНАЈДЕР ЕЛЕКТРИКА**



**ПРЕКИНУВАЧИ  
ШТЕКЕРИ  
МОДУЛАРНИ ПРЕКИНУВАЧИ  
МОДУЛАРНИ ШТЕКЕРИ  
СТАНСКИ ТАБЛИ**




ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛАЗ 2

ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 53

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
ДОМ. Не само СТАН.



СТАН БР: 53

1 ВЛАЗЕН ХОДНИК	1.90M2	4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	17.00M2
2 БАЊА	3.40M2	5 СПААЛНА СОБА	9.70M2
3 КУЉНА	3.30M2	6 ТЕРАСА	2.70M2
ВКУПНО 38 M2			

38M2





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2

ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 54

**GOLDEN ART**<sup>®</sup>  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**



НАКЛОНИСЕН  
КВАЛИТЕТ  
2016



НАКЛОНИСЕН  
КВАЛИТЕТ  
2016

НАКЛОНИСЕН  
КВАЛИТЕТ  
2018



НАКЛОНИСЕН  
КВАЛИТЕТ  
2018




ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2

ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 54

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
ДОМ. Не само СТАН.



**СТАН БР: 54**

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	4.50M2	5 СПАЛНА СОБА	9.50M2
2 БАЊА	4.30M2	6 СПАЛНА СОБА	9.10M2
3 КУЉНА	5.20M2	7 ТЕРАСА	2.60M2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	21.60M2		
ВКУПНО	57 M2		

**57M2**





ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2

ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 55

**GOLDEN ART**<sup>®</sup>  
CONSTRUCTION COMPANY  
**ДОМ. Не само СТАН.**



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2016



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2016



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2015



МАКЕДОНСКИ  
КВАЛИТЕТ  
2015





# ОБЈЕКТ ГА 08

ВЛЕЗ 2

ПОТКРОВЈЕ

СТАН БР. 55

**GOLDEN ART**  
CONSTRUCTION COMPANY  
ДОМ. Не само СТАН.




## СТАН БР: 55

1 ВЛЕЗЕН ХОДНИК	4.30М2	6 СПАЛНА СОБА	11.10М2
2 ГОСТИНСКО ВЦ	2.30М2	7 СПАЛНА СОБА	8.10М2
3 КУЈНА	4.30М2	8 БАЊА	3.70М2
4 ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ СО ТРПЕЗАРИЈА	22.50М2	9 ХОДНИК	3.80М2
5 СПАЛНА СОБА	9.10М2	10 ТЕРАСА	2.60М2
ВКУПНО	72 М2		

72М2









ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ И  
ГАЛАНТЕРИЈА



ВОДОВОД



КАНАЛИЗАЦИЈА



ТЕРМОТЕХНИЧКИ ИНСТАЛАЦИИ



МАЛТЕРИ И ГЛЕТ МАСИ *KNAUF*

ХИДРОИЗОЛАЦИИ



КЕРАМИКА



ФАСАДНИ СИСТЕМИ



САНИТАРИЈА И ЧЕШМИ



ПАРКЕТ



ВРАТИ



ЛИФТОВИ





ОБЈЕКТИ - ГА 02 и 03

ОБЈЕКТ - ГА 01

ОБЈЕКТ - ГА 04

ОБЈЕКТ - ГА 05

ОБЈЕКТ - ГА 06

**ОБЈЕКТ ГА 08**

ОБЈЕКТ - ГА 07

УЛ. МЕТОДИЈА ШАТОРОВ ШАРЛО БР. 17  
1000 СКОПЈЕ, МАКЕДОНИЈА  
02/32 13-611 . 02/2477-027  
071/225-888 . 075/225-888